



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), се доставува

Република Македонија
Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги - СКОПЈЕ

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Примено: 2012 2016			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
10	6627	1	

1. Вид надзор: контролен
2. Субјект на надзорот: телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово
3. Период опфатен со надзорот: 20 ноември 2016 година
4. Датум на извршување на надзорот: 20 декември 2016 година
5. Предмет на надзорот:

- Член 14 од Законот за медиуми (Импресум)

6. Претходно изречена мерка:

На 18.08.2016 година, за непочитување на член 14 од Законот за медиуми, директорот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – опомена (Уп1 бр.03-438, 18.08.2016 година) на телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерот во рок од 45 (четириесетипет) дена од денот на приемот на решението (20.08.2016 г.), да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот административен надзор врз телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово, емитуван на 20 ноември 2016 година, на локално ниво (Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане), констатирано е дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената повреда на член 14 од Законот за медиуми.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи